

Казуистика

КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА И БОЛЕСТИ НА МЕТАБОЛИЗМОТ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

INSULINOMA OCCULTUS – КАКО ТОПОГРАФСКИ ДА СЕ ЛОКАЛИЗИРА?

INSULINOMA OCCULTUS – HOW TO LOCALIZE IT TOPOGRAPHICALLY

ДИМИТРОВСКИ Ч.¹, Ј. МИРЧЕВСКИ², Р. ПОПОВА³, Б. КРСТЕВСКА⁴, С. САДИКАРИО⁵,

Прикажуваме пациентка со *insulinoma occultus* ос-
татувајќа беше успешно третирана со хирур-
шка енуклеација. Пациентката боледувала од
непрепознаени хипогликемиски атаци во тек
на три години. Неурогликопениските симпто-
ми и знаци доведоа до поставување на дијаг-
нозата. Биохемиската дијагноза беше пот-
врдена со наодот на хиперинсулинемија и ви-
соки нивоа на C-peptide за време на спонтани
хипогликемиски епизоди.

Шест предоперативни локализациони ис-
питувања (абдоминална ултрасонографија,
компјутериизирана томографија, магнетна ре-
зонанца, сцинтиграфија на соматостатинските
рецептори со ¹¹¹In pentetreotide, целијакогра-
фија и ендоскопска ултрасонографија) не го
открија туморот.

На експлоративна лапаротомија со експо-
ниран панкреас, хирургот на инспекција не ус-
пеа да го забележи туморот. Со мануелна
палпација и интраоперативна панкреатична
ултрасонографија беше детектиран мал (1,5
см x 1,5 см) тумор во опашот на панкреасот
во близина наlienalниот хилус. Хистопато-
лошкиот преглед на туморот потврди дека се
работи за бенигнен *islet cell adenoma*.

Во заклучокот можеме да кажеме, дека,
кога е поставена недвосмислена дијагноза на
ендоген хиперинсулинизам, нема потреба од
бројни предоперативни локализациони ис-
пituвања. Тие не се неопходни и се од мала по-
мош во откривањето на окултниот инсули-
ном. Треба да се размислува за cost-benefit и
cost-effectiveness на таквите процедури. Иску-
ството на хирургот и интраоперативната пан-
креатична ултрасонографија се од најголема
помош во локализацијата на окултниот инсу-
лином.

Клучни зборови: инсулинома, хипогликемија,
хиперинсулинизам, интраоперативна ултрасон-
ографија, хирургија на панкреас

Summary

We report a female patient with an *insulinoma occultus* who was successfully treated by surgical enucleation. The patient had been suffering from unrecognized hypoglycemic attacks for three years. Neuroglycopenic symptoms and signs led to the diagnosis. The biochemical diagnosis was confirmed with hyperinsulinemia and hyper C-peptidemia during the spontaneous hypoglycemic episodes.

Six preoperative localization studies (abdominal ultrasonography, computed tomography, magnetic resonance imaging, somatostatin receptor scintigraph with ¹¹¹In pentetreotide, coeliac angiography and endoscopic ultrasonography) failed to recognize the tumor.

At an exploratory laparotomy with the pancreas exposed, the surgeon's inspection of the gland failed to spot the tumor. The surgeon's manual palpation and *pancreatis intraoperative ultrasonography* detected a small (1,5 cm x 1,5 cm) tumor in the tail of the pancreas near the splenic hilum. Histopathological examination confirmed that the tumor was a benign *islet cell adenoma*.

In conclusion, when a biochemical diagnosis of endogenous hyperinsulinism is unequivocally established, numerous preoperative localization techniques are neither necessary nor helpful in detecting an occult insulinoma. The cost-benefit and costeffectiveness of such procedures should be strongly considered. The surgeon's experience and *intraoperative pancreatic ultrasonography* are the most helpful in localizing an occult insulinoma.

Key words: Insulinoma; Hypoglycemia; Hyperinsulinism; Intraoperative ultrasonography; Pancreatic surgery.

1-5. проф. д-р на мед. науки, 2 потполк. прим. хирург, 3. научен сораб. д-р на мед. науки, гастроентерохепатолог, 4. асс. д-р на мед. науки

те на Лангерханс-овите островци на панкреасот. Најчесто се јавува во петтата декада од животот, подеднакво кај двета пола. Неговата инциденција е $0.5\text{--}1.25/1,000,000$ жители на година, а преваленцијата околу $1/100,000$ жители (1). Поновите студии објавуваат за зголемена инциденција од 4 случаи на $1,000,000$ жители на година (2).

Во околу 80% од случаите туморт е бенигнен и солитарен, 10% е мултилен, а во 10% е малигнен (3). Мултилните инсулиноми најчесто се во склоп на синдромот на мултилна ендокрина неоплазија тип 1. Во 99% од случаите туморот е локализиран во панкреасот, а во помалку од 1% е во ексторично панкреатично ткиво. Околу 80% од ексторираните инсулиноми се помали од 2,0 центиметри во дијаметар (4).

Клинички се манифестира со симптоми и знаци на рекурентна неурогликопенија (главоболка, конфузност, бизарно однесување, амнезија, конвулзии, ступор, губиток на свест) и адренергични манифестации (малаксаност, профузно потење, тахикардија-падпацијации, трепор, чувство на глад). Овие симптоми и знаци се резултат на хипогликемијата и обично се јавуваат на гладно или при физички напор (5).

Инсулиномот тешко се дијагностицира, а уште потешко топографски се локализира. Инсистирањето на предоперативна локализација на инсулиномот се должи на фактот што во околу 10% од случаите и хирургот при директна палпација на панкреасот не е во состојба да го детектира инсулиномот.

Дијагнозата на insulinoma occultus се однесува на биохемиски доказан органски хиперинсулинизам (највероватно панкреатичен инсулином), но чие анатомско место не е определено предоперативно (6).

Во нашиот труд е прикажан еден таков случај со точно дијагностициран ендоген хиперинсулинизам, каде што сите предоперативни локализациони испитувања беа негативни, но при експлоративната лапаротомија и интраоперативната контакна панкреатична ултрасонографија инсулиномот беше точно локализиран во опашот на панкреасот и успешно енуклеиран.

Наш случај

Пациентот (П.В.) е жена на возраст од 40 години, работничка, мажена, мајка на две деца.

Првите тегоби се јавиле пред три години (1994) во вид на „напади“. По кажување на сопругот, „нападите“ се манифестирале со конфузност, бизарно однесување и долготрај-

ци. Овие напади траеле по 30 до 45 минути и поминувале спонтано или после земање храна. Обично после таков „напад“ пациентката не се сеќавала на настанот, но чувствувала силна главоболка. Во првата година „нападите“ се јавувале на неколку месеци, но потоа зачестиле и се јавувале секогаш кога не била јадена три – четири часа. Така, самата пациентка заклучила дека со земање на почетни оброци може да го намали јавувањето на „нападите“. Поради овие тегоби таа се јавувала повеќе пати на својот лекар во Битола и била лекувана со таблети за „смирување“. Но, при една од многуте посети на нејзиниот лекар бил измерен шеќер во крвта од $2,0 \text{ mmol/L}$ и болната била испратена на нашата клиника за понатамошни испитувања.

Во минатото не била болна, а и нејзините поблиски од семејството биле здрави.

Општиот физикален преглед беше без особености. Телесната висина беше 154 см, а телесната тежина 58 kg. Нејзиниот индекс на телесна маса (BMI) беше 24 kg/m^2 (нормална телесна тежина за жена е $20\text{--}24 \text{ kg/m}^2$). Пулс 75 во минута, крвен притисок $110/75 \text{ mmHg}$, респирации 16 во минута. Останатиот специјален физикален преглед без особености.

ЛАБОРАТОРИСКИ МЕТОДИ И ЕНДОКРИНОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА

Гликозата беше одредувана во плазма и капиларна крв со методот на гликозо-оксида-за. Нормални вредности на гладно за адултни пациенти ги сметаме вредностите од $3,5\text{--}6,7 \text{ mmol/L}$. За клинички сигнификантна хипогликемија ја сметаме гликемија под $2,5 \text{ mmol/L}$.

Инсулинот и C-peptide-от во серумот беа одредувани со радиоимунолошка метода. Нормални вредности на гладно за инсулинот се $4,3\text{--}19,9 \mu\text{U/ml}$, а за C-peptide-от $0,4\text{--}4,0 \text{ ng/ml}$. Нормално при хипогликемија (пониско од $2,5 \text{ mmol/L}$), серумските нивоа на инсулинот се супримирани и под $1,5 \mu\text{U/ml}$.

Рутинските биохемиски испитувања беа во нормални граници, како и базалните се-румски нивоа на кортизол, АСТН (кортико-тропин), FT₄ (слободен тироксин) и TSH (типотропин).

Поради оправдано сомнение за постоење на органска хипогликемија, на пациентката ѝ беа направени следните ендокринолошки тестирања:

Тест на гладување во тек на 72 часа:

Во почетокот на тестот гликемијата беше $2,6 \text{ mmol/L}$. После гладување од 5 часа и 30 минути пациентката западна во ступорозна состојба со профузна испотеност и тестот бе-

ТАБЕЛА 1. ПРЕДОПЕРАТИВНИ ЛОКАЛИЗАЦИОНИ ИСПИТУВАЊА КАЈ INSULINOMA OCCULTUS

Метод на локализација	Наод	Забелешка
Абдоминална ултрасонографија (панкреас)	Негативен (на 2 пати)	—
Компјутеризирна томографија (панкреас)	Негативен (на 2 пати)	—
Магнетна резонанца (панкреас)	Негативен	Со T1 и T2 пулс секвенци во предел на главата, телото и опашот на панкреасот не се гледаат фокални лезии
Сцинтиграфија со ^{111}In Pentetrotide (панкреас)	Негативен	Нема патолошка акумулација на радионуклиidot во предел на панкреасот
Ендоскопска ултрасонографија (панкреас)	Негативен	Трансгастрично и трансдуоденално не е идентификувана фокална лезија на панкреасот
Целијакографија	Негативен	Не се гледаат патолошки крвни садови или задршка на контраст што би упатувало на панкреатичен инсулин

ше прекинат. Во тој момент гликемијата беше $1,5 \text{ mmol/L}$.

Инсулинемија и C-peptide-мија на гладно (спонтана хипогликемија):

На гладно при хипогликемија од $2,3 \text{ mmol/L}$ (42 mg\%), инсулинемијата беше $56 \mu\text{U/ml}$, а C-peptide-мијата $7,5 \text{ ng/ml}$.

Фијанс-ов индекс (инсулинемија/гликемија) на гладно (спонтана хипогликемија):

Односот на инсулинемија ($\mu\text{U/ml}$) / гликемија (mg\%) нормално на гладно кај здарви лица е помал од 0,3 (до 0,35 кај обезни пациенти). Кај нашата пациентка тој беше 1,0 ($56 \mu\text{U/ml}$: 42 mg\%).

Однос на гликемија/инсулинемија на гладно (спонтана хипогликемија):

Односот гликемија (mg\%) / инсулинемија ($\mu\text{U/ml}$) нормално на гладно кај здрави лица е поголем од 2,5. Кај нашата пациентка тој изнесуваше 0,7 (42 mg\% : $56 \mu\text{U/ml}$).

МЕТОДИ НА ЛОКАЛИЗАЦИОНИ ИСПИТУВАЊА

a) предоперативни методи

Бидејќи хормонските испитувања потврдија дека се работи за ендоген хиперинсули-

низам, најверојатно панкреатичен инсулином, се помина на локализациони испитувања со цел точно топографски да се одреди и визуализира лезијата (Табела 1).

б) интраоперативни методи

И покрај тоа што сите предоперативни визуализациони испитувања беа негативни, на пациентката и беше предложено да се подложи на оперативен зафат.

При експлоративна лапаротомија и експозиција на панкреасот, направени се следните локализациони испитувања (Табела 2).

Откако беше точно локализиран тумор, хируршката интервенција се состоеше во негова енуклеација.

Отстранетиот тумор беше округол со тврдо-еластична козистенција, инкапсулиран со димензии $1,5 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$. При дисекција, по боја беличестосивкаст.

Веднаш по одстранување на туморот гликемијата се покачи на $9,0 \text{ mmol/L}$. Хистопатолошкиот наод од оперативниот материјал, после направените специјални боенja со PAS, silver и reticulin, беше: бенигна islet cell adenoma.

Во постоперативниот период како компликација се разви панкреатична псевдоциста

ТАБЕЛА 2. ИНТРАОПЕРАТИВНИ ЛОКАЛИЗАЦИОНИ ИСПИТУВАЊА ПРИ INSULINOMA OCCULTUS

Метод на локализација	Наод	Забелешка
Инспекција на панкреасот од хирургот	Негативен	—
Палпација на панкреасот од хирургот	Позитивен	Мала, заоблена тврдина во најдисталниот дел на опашот на панкреасот во самиот хилус на слезенката
Интраоперативна контактна панкреатична ултрасонографија со сонда од 3,5 MHz	Позитивен	Округла, хипоехогена лезија со димензии 1,5 cm x 1,5 cm во опашот на панкресот

која беше успешно третирана со перкутана ултразвучно-водена дренажа.

За цело време постоперативно и во следните неколку месеци гликемиите на гладно се движеа од 5,0 – 6,1 mmol/L, инсулинемијата од 10,0 – 19,0 µU/ml, а пациентката се чувствуваше сосема здрава без било какви знаци на повторно јавување на хипогликемични атаџи.

Дискусија

Откривањето и воведувањето на радиоимунолошкиот метод во одредување на плазма инсулинот (7) во многу го олесни клиничкото дијагностиирање на ендогениот хиперинсулинанизам. Се дотогаш дијагнозата се базирала на Whipple-овата тријада (симптоми на хипогликемија на гладно, гликемија пониска од 50 mg% и поминување на симптомите после давање гликоза). Во денешно време постојат повеќе суперсензитивни и специфични методи за мерење на многу ниски концентрации на продуктите на β -клетките (инсулин, C-peptide, проинсулин), така што дијагнозата на ендогениот хиперинсулинанизам е многу олеснета. Меѓутоа, останува тешко да се каже дали ендогениот хиперинсулинанизам е предизвикан од солитарен инсулинном, мултипли инсулиноми, дифузна микроаденоматоза, хиперплазија или несдиобластоза (обично кај деца).

Воведувањето на ангиографијата во почетокот на шеесетите години овозможи и предоперативно локализирање на инсулиномот (8). Предоперативното локализирање на инсулиномот е од важност за хирургот. Тоа му овозможува да го одбере оперативниот пристап, го скратува времето на траење на операцијата и ја елиминира потребата од „слепа“ панкреектомија. Покрај тоа, се елиминира можноста од реоперација и се смалува морбидитетот и морталитетот.

Во денешно време сведоци сме на плетората на локализациони методи (ултасонографија, компјутериизирана томографија, магнен-та резонанца, соматостатин – рецептор сцинтиграфија, перкутан трансхепатичен венски семплинг на инсулин и тн.), но и покрај та-квиот напредок околу 31% од инсулиномите остануваат окултни предоперативно (6). Тоа најмногу се должи на малите димензии на туморот како и на сличниот дензитет со околното нормалното панкреатично ткиво.

Успешноста на локализационите методи е различна во зависност од авторот. Така на пример: абдоминален ултразвук 26% – 79,3%, компјутериизирана томографија 17% – 44,8%, магнетна резонанца 25% – 65,5%, ангиографија 35% – 69% и селективен трансхепатичен венски семплинг на инсулин 77% (9; 10). Некои автори објавуваат дека успеваат предоперативно да го локализираат инсулиномот во 90% од случаите со помош на комбинација на едноскопска ултрасонографија и сцинтиграфија на соматостатинските рецептори (11). Особено е контраверзна вредноста на сцинтиграфија на соматостатинските рецептори, бидејќи во една серија од шест инсулиноми ниту еден не бил прикажан со оваа метода. Највероватната причина е таа што инсулиномските клетки содржат помал број на соматостатински рецептори (12).

Поради сето ова, некои автори сугерираат дека нема потреба од предоперативни локализациони испитувања (13). Туку, тие да се изведуваат само во случај ако инсулиномот не се најде при првата операција (14).

Во нашиот случај шест предоперативни и едно интраоперативно локализационо испитување беа негативни, а само две интраоперативни методи (палпација на панкреасот од хирургот и интраоперативна ултрасонографија) успеа да го локализираат инсулиномот. Неможноста предоперативно да го локализира-

ме инсулиномот, можеме да ја „оправдаме“ со неговите мали димензии ($1,5 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$), како и неговата локализација (на крај на опашот во самиот лијенален хилус и негово по-кривање од слезенката). Секако, нашето скромно искуство и искуствата на повеќе автори упатуваат на размислување за оправданоста (cost-benefit и cost-effectiveness) на подложување на пациентите на голем број предоперативни неинвазивни и инвазивни локализациони процедури.

Интраоперативната ултрасонографија (сонди со висока фреквенција) има најголема вредност во локализирање на окултниот инсулином (15; 16). Таа му помага на хирургот кога туморот е непалпабилен поради своите мали димензии. Таа лесно диференцира дали се работи за солитарен инсулином или мултипни инсулиноми. Покрај тоа, со ултразвукот лесно се анализираат соседните анатомски структури (Wirsung-ов дуктус, a. lienalis, v. lienalis) со што на хирургот му овозможува да ја одбере вистинската хируршка стратегија (енуклеација на туморот или панкреатична резекција). Во нашиот случај сосема се потврди вредноста на интраоперативната ултрасонографија.

Во заклучокот би рекле дека дијагнозата на ендогениот хиперинсулинизам (окултен инсулином) може точно да се постави со помош на тестот на 72 часа гладување, како и пресметување на односот гликемија/инсулинемија и инсулинемија/гликемија на гладно или при спонтана хипогликемија.

Предоперативните локализациони испитувања се од мала вредност, а најголема вредност во локализирање на окултниот инсулином има интраоперативната ултрасонографија и искуството на хирургот.

Литература

1. Marks V, Samoles E. Insulinoma – natural history and diagnosis. Clinics in Gastroenterology 1974; 3, 559.
2. Service FJ, McMahon MM, O'Brien PC, Ballard DJ. Functioning insulinoma – incidence, recurrence, and long-term survival of patients: a 60-year study. Mayo Clinic Proceedings 1991; 66(7):711-9.
3. Pasieka JL, McLeod MK, Thompson NW, Burney RE. Surgical approach to insulinomas. Assessing the need for preoperative localization. Archives of Surgery 1992; 127(4):442-7.
4. Marks V. Spontaneous hypoglycemia. Brit Med J 1972; 1:430-432.
5. Van Heerden JA, Grant CS, Czarko PF, Service FJ, Charboneau JW. Occult functioning insulinomas: which localizing studies are indicated? Surgery 1992; 112(6): 1014-5.
6. Yalow RS, Berson SA. Immunoassay of endogenous plasma insulin in man. J Clin Invest 1960; 39:1157-1175.
7. Olsson A. Angiographic diagnosis of an islet cell tumor of the pancreas. Acta Chirurgica Scandinavica 1963; 126, 346.
8. Stefanini P, Carboni M, Patrassi N. Surgical treatment and prognosis of insulinoma. Clin Gastroenterol 1974; 3:697.
9. Doherty GM, Doppman JL, Shawker TH, Eastman RC, Gordon P, Norton JA. Results of a prospective strategy to diagnose, localize, and resect insulinomas. Surgery 1991; 110(6):989-96.
10. Angeli E, Vanzulli A, Castrucci M et al. Value of abdominal sonography and MR imaging at 0.5 T in preoperative detection of pancreatic insulinoma: a comparison with dynamic CT and angiography. Abdominal Imaging 1997; 22(3):295-303.
11. Zimmer T, Faiss S, Buhr HJ, Wiedenmann B. Bildgebende Verfahren in der Diagnostik neuroendokriner Tumoren des Gastrointestinaltraktes. Bildgebung 1995; 62(1):5-13.
12. Kisker O, Bartsch D, Weinel RJ. The value of somatostatin-receptor scintigraphy in newly diagnosed endocrine gastroenteropancreatic tumors. Journal of the American College of Surgeons 1997; 184(5):487-92.
13. Starke AA, Frilling A, Becker H, Roher HD, Berger M. Are CAT-scans necessary for preoperative localization of insulinomas? European Journal of Medicine 1992; 1(7):411-3.
14. Roher HD, Simon D, Starke A, Goretzki PE. Spezielle diagnostische und therapeutische Aspekte beim insulinom. Chirurg 1997; 68(2):116-21.
15. Agarwal A, Mishra SK, Baijal SS, Agarwal G. Intraoperative ultrasonography for insulinoma: a preliminary experience. Indian Journal of Gastroenterology 1997; 16(2):58-9.
16. Stipa V, Chirletti P, Caronna R. Strategie diagnostique et thérapeutique des insulinomes. A propos d'une expérience personnelle de 21 cas. Chirurgie 1997; 121(9-10):667-71.